



ОПШТИНА ПРОБИШТИП

тел: 032 483 131 факс: 032 483 047
ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип
Република Северна Македонија
www.probistip.gov.mk info@probistip.gov.mk

Вид - Име на услугата	Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)
Потребни документи	1. Даночна пријава (образец ДИ) 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид) 3. Договор за подарок или Решение за наследство (оригинал) 4. Лична карта (на увид) 5. Уплатница
Административна такса	Административна такса Износ: 300 денари Сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 157 03182 Приходна шифра: 722315 00 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Пробиштип Банка на примач: НБРМ Цел: Решение за данок на подарок и наследство
Прием на барањето	Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Општински центар за услуги (ОЦУ)
Место на реализација	Одделение за финансиски прашања, проценител 1. Се доставува Барањето до проценител 2. Проценителот утврдува пазрна вредност на недвижноста 3. Се враќа предметот во Одделението за финансиски прашања 4. Службеното лице врз основа на проценетата вредност изготвува Решение за данок на наследство и подарок
Рок на реализација	Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето
Начин на доставување на услугата / документот	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: • Лично подигање од архивата- ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата • По ПТТ пошта
Рок на жалба	Против Решението на градоначалникот може да се поведе Управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04...23/2016)
Законски основ	Закон за даноци на имот, член 13 (Службен весник на РМ бр.61/2004...23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности на општина Пробиштип
Забелешка	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.probistip.gov.mk